



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

71 vesnik SR
110
91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 6 декември 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 65

ГОД. XLI

Рис. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

788.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85) и член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 6 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85), точка 3 се менува и гласи:

„3. Трошоците за ноќевање се признаваат според сметката на хотелско-угостителската работна организација најмногу до износот за еднокреветна соба, освен лукс категорија.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-46/85-013

6 декември 1985 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател на Комисијата
инж. Радован Симиќ, с. р.

789.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ПРЕСМЕТАНИ И УПЛАТЕНИ ВО 1985 ГОДИНА ОД СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Средствата на придонесот за станбена изградба што се издвојуваат во височина од 4% од средствата за лични доходи на функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет, пресметани во 1985 година, сојузните органи на управата, сојузните организации и стручните служби на Сојузниот извршен совет ги уплатуваат на посебна сметка на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните

органи и ќе се користат за решавање на станбените потреби на функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука, како и непотрошените средства од претходните години што се уплатени на посебна сметка на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи ќе се користат: за прибавување на станови со купувачка, изградба или здружување на средства со други корисници на општествени средства заради купување или изградба на стан; за реконструкција на станови заради подобрување на условите на домувањето, како и за давање на кредити за купување, доградба или адаптација на семејна станбена зграда или на стан во сопственост.

Под поимот реконструкција и адаптација на стан и станбена зграда во смисла на оваа одлука се подразбираат работите со кои се врши измена на намените на одделни простории во стан односно во станбена зграда или се врши припојување или одвојување на станбени единици за кои е прибавена согласност од надлежните органи.

Комисијата на Сојузниот извршен совет за станбени прашања ќе утврди кој дел од средствата од точка 1 на оваа одлука може да се ангажира за кредитирање на купувачка, изградба, доградба или адаптација на семејна станбена зграда или на стан во сопственост.

3. Договор за прибавување, реконструкција и адаптација на станови во општествена сопственост склучува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, согласно со одлуките на Сојузниот извршен совет.

4. Кредитот од точка 2 на оваа одлука се одобрува во височина до 75% од претсметковната вредност на станот што треба да се прибави односно до 45% од претсметковната вредност на работите за реконструкција на семејна станбена зграда или на стан заради подобрување на условите за домување.

Кредитот се одобрува под следните услови:

- за купување и изградба на семејна станбена зграда или на стан во сопственост со рок на отплата од 20 година и со камата од 10%, и
- за доградба и адаптација на семејна станбена зграда или на стан во сопственост со рок на отплата од 10 години и со камата од 10%.

Корисникот на кредитот е должен кон барањето да ја приложи потребната техничка и друга документација.

Врз основа на одлуката за доделување кредит се склучува договор меѓу државата СФРЈ – Сојузниот извршен совет и корисникот на кредитот со кој се регулираат меѓусебните права и обврски.

Договорот за кредит го склучуваат генералниот секретар на Сојузниот извршен совет и корисникот на кредитот.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п.бр. 409

14 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шукловиќ, с. р.

790.

Врз основа на член 254 став 6 и член 256 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ НЕ Е ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ПОДНЕСУВА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

1. Во Одлуката за условите и начинот за царинење на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација („Службен лист на СФРЈ” бр. 35/76, 41/79, 18/81 и 18/82) во тачка 7 одредбите под 1 и 3 се бришат.

Досегашната одредба под 2 станува одредба под 1. Во досегашната одредба под 4, која станува одредба под 2, зборовите: „од 1.000 динари” се заменуваат со зборовите: „од 10.000 динари”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 410

7 ноември 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

791.

Врз основа на член 397 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ЦАРИНСКИТЕ СТОКИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ СТОКИ

1. Во Одлуката за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/76, 41/79, 18/82 и 50/82) точ. 3 до 5 и точ. 18 и 18а, се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 411

11 јули 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

792.

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за сметање на времето („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕТО НА ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕТО НА СРЕДНОЕВРОПСКО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1986 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 1986 година почнува на 30 март во 2 h 00 min 00 s, така што со поместување

за еден час напред времето во 2 h 00 min 00 s се смета како 3 h 00 min 00 s.

2. Летното сметање на времето во 1986 година се завршува на 28 септември во 3 h 00 min 00 s, така што се поместување за еден час наназад времето во 3 h 00 min 00 s се смета како 2 h 00 min 00 s.

3. Часот што на 28 септември 1986 година, поради поместувањето за еден час наназад, се појавува двапати меѓу 2 h 00 min 00 s и 3 h 00 min 00 s, се означува првпат како час 2А, а вторпат како час 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 412

21 ноември 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

793.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ИЗВРШЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ ВО ПРОМЕНАТА ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. За извршен задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на граничните премини при извозот, увозот и провозот на пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест се наплатува надомест.

2. Височината на надоместот за вагонски, камионски, бродски, контејнерски и авионски пратки изнесува, и тоа:

1) за пратки на животни (копитари и чапункари) во превозно средство:

- при извоз, до 10 тони нето-тежина – 400 динари, а за секоја натамошна започната тона – уште по 30 динари;
- при увоз, до 10 тони нето-тежина – 550 динари, а за секоја натамошна започната тона – уште по 40 динари;
- во провоз (транзит), до 10 тони-нето-тежина – 2.500 динари, а за секоја натамошна започната тона – уште по 250 динари;

2) за пратки на животни (живина, птици, зајаци, питоми зајаци и дивеч, како и мајмуни за лабораториски потреби), во превозно средство:

- при извоз и увоз – до пет тони нето-тежина – 400 динари, а за секоја натамошна започната тона – уште по 40 динари;
- во провоз (транзит), до пет тони нето-тежина – 2.000 динари, а за секоја натамошна започната тона – уште по 200 динари;

3) за пратки на еднодневна пердушеста живина (пилиња, мисирчиња, гувчиња, пајчиња и др.) во превозно средство:

- при извоз и увоз, до 10.000 парчиња – 400 динари, а за секои натамошни започнати 1.000 парчиња – уште по 30 динари;

- во провоз (транзит), до 10.000 парчиња – 1.700 динари, а за секои натамошни започнати 1.000 парчиња – уште по 170 динари;

4) за пратка на месо во превозно средство:

- при извоз и увоз, до 10 тони нето-тежина – 550 динари, а за секоја натамошна започната тона – уште по 40 динари;

– во провоз (транзит), до 10 тони **нето-тежина – 2.500** динари, а за секоја натамошна започната тона – уште по 250 динари;

5) за пратки на производи од месо, маст, млеко и производи од млеко, јајца и производи од јајца, семе за вештачко осеменување на животни, риби, пчели и производи од пчели, свилени буби, жаби, полжави, школки, желки и други лазачи и мекотелци и сите нивни производи, лој, техничка маст од животинско потекло, брашно од животинско потекло (од месо, месно-коскено, крвно, рибино, од ердуви, рожни делови и др.), мешаница на храна за животни што содржат сировини од животинско потекло, кожа, коски, волна, длаки, четина, гриви, опашки, рогови, општа, чапунки, животински внатрешни органи, животинска телесна течност како и за пратки на земјоделски производи ако со меѓународни договори за тие пратки се бара ерење дека потекнуваат од подрачја што не се заразени со заразни болести на животни кои со односниот производ можеле да се пренесат на други животни, во превозно редство:

– при извоз и увоз, до 10 тони **нето-тежина – 450** динари, а за секоја натамошна започната тона – уште по 35 динари;

– во провоз (транзит), до 10 тони **нето-тежина – 1.700** динари, а за секоја натамошна започната тона – уште по 170 динари;

3. Височината на надоместот за денковни пратки изнесува, и тоа:

1) за секое грло крупни животни односно за секои започнати 10 парчиња ситни животни или 50 парчиња живина или птици:

– при извоз и увоз – 200 динари;

– во провоз (транзит) – 1.000 динари;

2) за пратките од точка 2 одредба под 5 на оваа одлука:

– при извоз и увоз до три колет – 400 динари, а за секој натамошен колет – уште по 40 динари;

– во провоз (транзит), до три колет – 1.700 динари, а за секој натамошен колет – уште по 170 динари.

Вкупниот надомест за една денковна пратка не може да изнесува повеќе од височината на надоместот пропишан за тој вид пратка, ако таа би се испраќала како вагонска, камионска, бродска, контејнерска или авионска.

4. Височината на надоместот за животни (кучиња, мачки, мајмуни и други припитомени дивни животни, освен животни што му припаѓаат на циркус), по парче односно по пратка изнесува, и тоа:

– при извоз и провоз (транзит) – 1.000 динари;

– при увоз – 2.000 динари.

За животни што му припаѓаат на циркус, височината на надоместот се наплатува според точ. 2 и 3 на оваа одлука.

5. За остатокот на товарот по чистењето на бродот односно шлепот, по брод односно шлеп, височината на надоместот изнесува, и тоа:

1) за домашен брод односно шлеп – 1.000 динари;

2) за странски брод односно шлеп – 2.500 динари.

6. За извршен преглед на пратки од точ. 2 до 5 на оваа одлука во провоз (транзит), надоместот се плаќа на влезниот граничен премин. По исклучок, ако прегледот не е извршен на влезниот граничен премин, преглед на пратката се врши на излезниот граничен премин, а надоместот за преглед се зголемува за 100% од надоместот предвиден со тие точки.

За извршен преглед на пратки од точ. 2 до 5 на оваа одлука во провоз (транзит) што се претоваруваат во југословенски луки и воздухопловни пристаништа, надоместите од тие точки се зголемуваат за 50%.

7. Износот на надоместот за преглед на пратки од точ. 2 до 5 на оваа одлука што се врши во текот на ноќ (на гранични премини на кои за тоа постојат услови – светло од 550 лукса на 90 см од предметот што се прегледува, рампи и посебни колосеци) се зголемува за 50% од износот на надоместите предвидени во тие точки.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за височината на надоместот за вршење задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест во прометот преку границата на Социјал-

листичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. (66/84).

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

Е.п. бр. 414

14 ноември 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

794.

Врз основа на член 221 став 1 точка 3 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/80), во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни работи и со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ МАСИ И ОСНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА И ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ КОИ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Во Правилникот за димензиите, вкупните маси и основното оптоварување на возилата и за основните услови кои мораат да ги исполнуваат уредите и опремата на возилата во сообраќај на патиштата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/82), во член 103, став 2 во точка 3 потточките „б)” и „в)” се бришат.

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) По 1 јануари 1987 година:

а) одредбата на член 55 став 1;

б) одредбата на член 63 став 4;

в) одредбата на член 64 став 5.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 2556

14 октомври 1985 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с.р.

795.

Врз основа на член 305 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ ИЗВОЗ ОДНОСНО УВОЗ НА СТОКИ ДОБИЕНИ СО ОБРАБОТКА, ДОРАБОТКА, ПРЕРАБОТКА ИЛИ ПОПРАВКА МОЖЕ ДА СЕ ОДОБРИ И ПРЕД ПРИВРЕМЕН УВОЗ ОДНОСНО ИЗВОЗ НА РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБЕН ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАБОТКАТА, ДОРАБОТКАТА, ПРЕРАБОТКАТА ИЛИ ПОПРАВКАТА НА ТАКВИ СТОКИ

1. Во Наредбата за случаите во кои извоз односно увоз на стоки добиени со обработка, доработка, преработка или поправка може да се одобри и пред привремен увоз односно извоз на репродукционен материјал потребен во процесот на обработката, доработката, преработката или поправката на такви стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/83 и 29/85) во точка 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, привремен увоз односно извоз на репродукционен материјал од оваа наредба ќе се изврши најдоцна во рок од 18 месеци од денот на извршениот увоз односно извоз ако тој увоз односно извоз се врши за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-7812/1
15 ноември 1985 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменчиќ, с.р.

Обележјата што се утврдени со Одлуката за основните обележја на банкнотата од 5000 динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/85).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 110
2 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с.р.

796.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 25/85), член 10а став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81 и 25/85) и член 10 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81 и 25/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА

1. Највисокиот износ до кој од 1 јануари 1986 година може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата, во смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“, член 10а став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој и член 10 став 3 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, се утврдува во височина од 172.079 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1052/85
3 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Јовко Јовковски, с.р.

797.

Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТА ОД 5000 ДИНАРИ

1. На 9 декември 1985 година Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек банкнотата од 5000 динари, со

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|------|
| 788. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — — | 1657 |
| 789. Одлука за условите на користење на средствата на придонесот за станбена изградба пресметани и уплатени во 1985 година од средствата за лични доходи на функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет — — — — — | 1657 |
| 790. Одлука за измена на Одлуката за условите и начинот на царинење на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација — — — — — | 1658 |
| 791. Одлука за измени на Одлуката за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки — — — — — | 1658 |
| 792. Одлука за денот и моментот на преминувањето на летно сметање на времето и за денот и моментот на поместувањето на средноевропско зонско време во 1986 година — — — — — | 1658 |
| 793. Одлука за височината на надоместот за извршен задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадници, семе за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — — | 1658 |
| 794. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за димензиите, вкупните маси и осното оптоварување на возилата и за основните услови кои мораат да ги исполнуваат уредите и опремата на возилата во сообраќај на патиштата — — — — — | 1659 |
| 795. Наредба за дополнување на Наредбата за случаите во кои извоз односно увоз на стоки добиени со обработка, доработка, преработка или поправка може да се одобри и пред привремен увоз односно извоз на репродукционен материјал потребен во процесот на обработката, доработката, преработката или поправката на такви стоки — — — — — | 1659 |
| 796. Наредба за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата од 1 јануари 1986 година — — — — — | 1660 |
| 797. Одлука за пуштање во оптек на банкнотата од 5000 динари — — — — — | 1660 |